

ОГЛАС ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: **01829/2019**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Македонска академија на науките и уметностите**

I.1.2) Адреса: **Бул. Крсте Мисирков бр.2**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Ана Соколовска**, адреса на е-пошта: **sokolovska@manu.edu.mk** телефон/факс: **3235400/**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат
На горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б) од Законот - Образование

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Китови, реагенси и потрошен лабораториски материјал за протеомика

II.1.1) Објавување на проценета вредност **Не**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Стоки - Купување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
ИЦГИБ „Георги Д. Ефремов“ при МАНУ

II.3) Секторски договор **Не**

II.4) Централно тело **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки **Да**

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

| Шифра | Опис |
|------------|---|
| 33000000-0 | Медицинска опрема, фармацевтски и производи за лична нега |

II.8) Делива набавка **Да**

| Дел број | Опис на делот за набавка |
|----------|---|
| 1 | Дел 1 - Ацетонитрил со чистота поголема од 99.9%, префилтриран низ 0.2 µm или помал филтер, катјонски траги (Mg) помалку од 0.02 mg/kg, тестиран за течна хроматографија под ултра висок притисок во комбинација со масена спектрофотометрија, во количина од најмалку 1 L по пакување |
| 2 | Дел 2 - Трифлуорооцетна киселина со чистота поголема од 99.0%, префилтрирана низ 0.2 µm или помал филтер, анјонски траги (сулфати) помалку од 50 mg/kg, катјонски траги (Tl) помалку од 0.05 mg/kg, тестирана за течна хроматографија под ултра висок притисок во комбинација со масена спектрофотометрија, во количина од најмалку 50 mL |
| 3 | Дел 3 - Мравска киселина со чистота поголема од 98%, префилтрирана низ 0.2 µm или помал филтер, анјонски траги (сулфати) помалку од 50 mg/kg, катјонски траги (Ca) помалку од 0.2 mg/kg, тестирана за течна хроматографија под ултра висок притисок во комбинација со масена спектрофотометрија, во количина од најмалку 50 mL |
| 4 | Дел 4 - Специфични предходно косо засечени типсови со должина од минимум 6.35 cm, димензии на надворешен дијаметар од минимум 360 µm и на внатрешен дијаметар од минимум 20 µm, кои служат за континуирано емитирање на наноспреј, наменети за масен спектрофотометар, сместени во пакување од најмалку 5 |

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Алтернативни понуди **Не**

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: **12**

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Набавки од мала вредност**

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

III.4) Електронска постапка? **Да**

III.5) Електронска аукција **Да**

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Изјава за сериозност: **Да**

IV.1.2) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: **Да [5.00 %]**

IV.1.3) Авансно плаќање: **Не**

IV.1.4) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): **Не**

IV.1.5) Резервирани договори **Не**

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: **Документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка**

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за доставување на понудите

V.1.1) Понудите/планови да се достават најдоцна до: **17.06.2019 година во 09:00 часот**

V.1.2) Краен рок за поставување прашања: **13.06.2019 година во 15:30 часот**

V.1.3) Краен рок за одговор на прашања **15.06.2019 година во 15:30 часот**

V.2) Период на важност на понудата: **90 дена**

V.3) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите

17.06.2019 година во 09:00 часот , место: **МАНУ, Скопје**

V.4) Дополнителни информации

V.5) Датум на објава: **06.06.2019 година**

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ